



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавања 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 21 окто

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XX

Редакција: Улица Јована Ристичка бр. 1. Пошт. Факс 226.— Телефони: центронала 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

572.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополне- нија на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 19 октомври 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 19 октомври 1964 година:

П. Р. бр. 86

20 октомври 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 31/64) во членот 35 ставот 1 се менува и гласи:

„Општествено-политичките заедници не можат да трошат од приходите на буџетот што ќе ги о- стварат во 1964 година 10% до 30 септември 1964 година, а 15% од 1 октомври 1964 година.“

Член 2

По членот 38 се додава нов оддел со дванаесет членови, кои гласат:

„5. Употреба на средствата наменети за инвестиции

Член 38а

Корисниците на општествениот имот не можат од 20 октомври 1964 година да отпочнуваат изградба на нови административни и управни згради.

Член 38б

Од 20 октомври 1964 година давателите на кре- дити и инвеститорите се должни од средствата од кои го вршат финансирањето на инвестициите, при исплатите за инвестиции да пресметаат 25% од из- носот на исплатите и тој износ да го уплатат на по- себна сметка кај Службата на општественото книго- водство кај која се води жиро-сметката на давате- лот на кредитот односно инвеститорот.

За административните и управните згради од членот 38а на овој закон чија изградба е започната пред 20 октомври 1964 година издвојувањето во сми- сла на ставот 1 од овој член се врши по стопа од 40%.

Член 38в

Исплатите за аванси извршени до 20 октомври 1964 година се сметаат како исплати за инвестиции извршени до тој ден.

Член 38г

Одредбите на членот 38б на овој закон ќе се применуваат и на исплатите што се вршат од сред- ствата по обезбедувањата дадени за исплата на ин- вестиции во смисла на Уредбата за обезбедувањата за плаќање на обврските по договорите помеѓу ко- рисниците на општествен имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61).

Член 38д

Износот на кредитот што давателите на креди- тот го договориле со инвеститорот се намалува за износот што давателите на кредитот го издвојуваат на посебна сметка во смисла на чл. 38б и 38г од овој закон.

Член 38е

Инвеститорите и изведувачите на работите од- носно испорачувачите на опремата спогодбено ќе ги регулираат меѓусебните односи што произлегуваат од примената на одредбите на чл. 38б, 38г и 38д од овој закон.

Ако не се постигне спогодба помеѓу инвестито- рот и изведувачот на работите односно испорачу- вачот на опремата, изведувачот на работите односно испорачувачот на опремата може да ја запре по- натамошната инвестициона изградба односно изра- ботка на инвестиционата опрема, откако ќе го из- врши неопходното конзервирање на работите.

Трошоците за конзервирање на работите од ста- вот 2 на овој член паѓаат на товар на инвеститорот.

Член 38е

Средствата за изведување на посебната сметка кај Службата на општественото книговодство во сми- сла на членот 35 став 1 и чл. 38б до 38г од овој за- кон, давателите на кредитите и инвеститорите мо- жат да ги користат според прописите што зависно од движењето во стопанството ќе ги донесе Соју- зната скупштина.

На средствата од ставот 1 на овој член не се плаќа интерес.

Давателите на кредитите и инвеститорите не плаќаат интерес според Законот за интересот на фондовите во стопанството на средствата издвоени во смисла на ставот 1 од овој член.

Член 38ж

Одредбите на членот 38б став 1 од овој закон нема да се применуваат на исплатите што се одне- суваат на инвестиционите вложувања за:

1) хидроелектрани и термоелектрани, топлини, далноводи, трафостаници и расклопни постројки за напон од 35 и над 35 kV;

2) рудници на камен и мрк јаглен и лигнит, вклучувајќи ги и сепарациите, коксарниците, сушарниците, брикетиците и плинарниците

3) објекти за експлоатација на сурова нафта и природен гас и рафинерии на нафта;

4) рудници на железна руда, објекти за флотација и облагородување на железна руда, како и железарници, освен погоните на железарници што спаѓаат во металопреработувачката гранка;

5) рудници на обоени метали, објекти за облагородување на обоени метали и за производство на глиница и објекти за производство на обоени метали;

6) рудници на сол;

7) геолошки и рударски истражувања;

8) објекти за производство на огноотпорен материјал, за производство на азбестно-цементни производи и цементарници;

9) објекти за производство на сулфурна киселина, вештачки губриња од сите видови, сода (натриум карбонат), фармацевтски сировини и антибиотици, и објекти за производство на вискоза како и мономери за хемиски влакна и пластични маси;

10) објекти за производство на префабрикувани елементи за ѕидање;

11) објекти за производство на дрвесина, целулоза и хартија, чија изградба е започната пред 1 октомври 1964 година;

12) објекти што се наменети за зголемување на извозот според договорите склучени со банката;

13) објекти во областа на земјоделството, вклучувајќи ги и објектите за производство на сточна храна, сладниците и масларниците;

14) објекти за подигање, одгледување и експлоатација на шуми;

15) објекти на железничкиот, речниот и поштенско-телефонско-телеграфскиот сообраќај;

16) странска опрема за друмски сообраќај, врз основа на договорите склучени до 30 септември 1964 година;

17) странска опрема за авионски сообраќај, врз основа на договорите склучени до 30 септември 1964 година;

18) бродови за поморски сообраќај;

19) морски луки;

20) Јадранскиот пат, патот „Братство—единство“, патот Ниш—Димитровград и патот Жупања—Сараево—Метковиќ, како и другите јавни патишта во чија изградба и реконструкција не се употребува цемент и бетонско железо;

21) објекти за сместување на земјоделски и прехранбени производи и продажен простор за трговијата на мало;

22) изградба и реконструкција на објектите со кои ќе се обезбеди зголемување на сместувањето, исхраната, превозот и други услуги со кои се унапредува туристичкиот промет на странци;

23) објекти на услужното занаетчиство и сервисите за услуги на домаќинството;

24) станбени згради со подготовка на земјиште за нивната изградба, објекти на водовод и канализација и училишни објекти;

25) инвестиции на стопански недоволно развиените подрачја што се финансираат во целина или делумно од средствата на федерацијата наменети за нивниот побрз стопански развој;

26) објекти за изградба на Скопје, Славонски Брод и околните места, што претрпеле штета на згради поради земјотресот;

27) објекти амбулантни, поликлинички и диспанзерски и објекти на установи за детска заштита.

Член 38з

Одредбите на членот 38б став 1 од овој закон нема да се применуваат;

1) на исплатите за инвестиции што инвеститорите ги вршат од средствата на својот деловен фонд и амортизацијата;

2) на исплатите за инвестиции што се финансирани од странски заеми, а се завршени до 30 септември 1964 година.

Член 38с

Одредбите на овој закон не се однесуваат на инвестициите што служат за потребите на Југословенската народна армија.

Член 38и

Се овластува сојузниот секретар за финансии да донесува, по потреба, поблиски прописи за тоа кои згради во смисла на членот 38а и 38б став 2 од овој закон се сметаат како административни односно управни згради и што се смета како отпочнување на нивната изградба.

Член 38ј

Сојузните секретари, според дејноста за која се надлежни, а во спогодба со сојузниот секретар за општи стопански работи, донесуваат, по потреба, поблиски прописи за тоа кои објекти се опфатени со одредбите на членот 38ж од овој закон."

Член 3

Членот 41 се брише.

Член 4

Во членот 42 ст. 2 и 3 се заменуваат со три нови става, кои гласаат:

„Средствата на орочените депозити со рок за враќање односно отказ пократок од една година и средствата прибавени со издавање обврзници и бангалнички записи со рок за враќање пократок од една година не можат да се користат за давање кредити за вложување во основни средства и трајни обртни средства.

Народната банка ќе определи кои средства на деловните банки, покрај орочените средства со откажен рок подолг од една година, се сметаат како орочени депозити што можат да се употребат за давање кредити за намените од ставот 1 на овој член, со тоа кредитите првенствено да се одобруваат за користење постојните услови за производство во случаите кога со помали вложувања се остварува во пократко време зголемување на производството на стоки за извоз.

Народната банка може да ги определи роковите во кои деловните банки се должни од средствата од ставот 1 на овој член да обезбедат покривите за кредитите дадени за целите наведени во тој став од средствата од ставот 2 на овој член и од средствата што не се орочени депозити со рок за враќање подолг од една година ниту според одлуката на Народната банка донесена во смисла на ставот 3 од овој член се сметаат како орочени депозити."

Член 5

Кредитите што до денот на влегувањето во сила на овој закон се одобрени од средствата наведени во членот 42 став 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година ќе се отплатат под условите предвидени со договорот за кредит.

Член 6

Средствата со кои федерацијата учествува во финансирањето на инвестициите во 1964 година, а кои се предвидени во вкупен износ од 432.500 милиони динари (член 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година) се намалуваат за 34.000 милиони динари.

Намалувањето на износот на средствата во смисла на ставот 1 од овој член се однесува на средствата што треба да се остварат од заемот што ќе го распише федерацијата во земјата а се наменети за финансирање на инвестициите преку Југословенската инвестициона банка.

Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

573.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ**

Се прогласува Законот за зголемување на пензиите, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 19-октомври 1964 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 13 октомври 1964 година.

П. Р. бр. 87

20 октомври 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ****Член 1**

На уживателите на инвалидска, лична и фамилијарна пензија им се зголемуваат месечните износи на вкупните постојани пензиски примања за 1.500 динари, за да им се надомести зголемувањето на цените на определени предмети за лична потрошувачка до кое дојде според посебни прописи.

Износите на зголемувањето на пензиите според одредбите на овој закон припаѓаат од 1 август 1964 година, а на лицата што со право на пензија ќе се здобијат по 1 август 1964 година — од денот на стекнувањето на тоа право.

Член 2

По исклучок од членот 1 на овој закон, не се зголемуваат пензиите: на запослените уживатели на пензија (на кои им се исплатува само определен дел пензија или не им се исплатува пензија), како и на уживателите на пензија што живеат во странство.

Член 3

При утврдувањето на просечниот личен доход според кој осигуреникот се распоредува во осигуренички разред заради определување на пензискиот основ, просечните месечни износи на личните доходи остварени по 1 август 1964 година се сметаат намалени за 1.500 динари на име зголемување на личните доходи ако личните доходи се наголемени најмалку за тој износ, и за 400 динари на име зголемување на личните доходи до тој ден во смисла на точката 7 став 2 од Одлуката за воведување посебен додаток на пензиите во 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/61, 22/62 и 53/62).

Член 4

Износот на посебниот додаток што им припаѓа на учесниците на Народноослободителната војна и на Шпанската граѓанска војна според членот 265а од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) се определува од 1 август 1964 година во височина на разликата помеѓу просекот на остварените лични доходи и износот од 27.900 динари.

Член 5

Зголемувањето на пензијата според овој закон ќе се исплатува по службена должност и без донесување решение, заедно со пензијата.

Член 6

Зголемувањето на пензијата според овој закон не се засметува во приходот на корисникот односно на неговото домаќинство кој се зема предвид за стекнување или губење на некое право.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

574.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 септември 1964 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 13 октомври 1964 година.

П.Р. бр. 83

14 октомври 1964 година

Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател на Републиката,
Александар Ранковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ****Член 1**

Во Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63) во членот 22 став 1 зборовите: „12.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „13.500 динари“.

Член 2

Во членот 26 став 2 во точката 1 зборовите: „16.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „18.500 динари“, а во точката 2 зборовите: „10.500 динари“, се заменуваат со зборовите: „12.000 динари“, а во точката 3 зборовите: „15.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „17.500 динари“.

Член 3

Во членот 30 став 1 на крајот по зборовите: „тој додаток“ се додаваат зборовите: „и над износите определени во членот 26 став 2 од овој закон“.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ а, ќе се применува од 1 август 1964 година.

575.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОШТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИ ХРАНИТЕЛИ СЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА

Се прогласува Законот за измена на Законот за помошта на членовите на фамилиите чии хранители се на задолжителна воена служба, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 15 септември 1964 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 13 октомври 1964 година.

П. Р. бр. 84
14 октомври 1964 годин
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател на Републиката,
Александар Ранковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОШТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИ ХРАНИТЕЛИ СЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА

Член 1

Во Законот за помошта на членовите на фамилиите чии хранители се на задолжителна воена служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/59, 48/59, 10/61, 52/61 и 53/62) во членот 11 став 1 зборовите: „10.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „12.000 динари“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1964 година.

576.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, УПРАВУВАЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСТАНОВИ

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Уредбата за донесување републички прописи за организацијата, управувањето и финансирањето на социјалните установи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 јуни 1964 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 13 октомври 1964 година.

П. Р. бр. 85
14 октомври 1964 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател на Републиката,
Александар Ранковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, УПРАВУВАЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Уредбата за донесување републички прописи за организацијата, управувањето и финансирањето на социјалните установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/53) престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

577.

Врз основа на членот 176 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 19 октомври 1964 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 13 октомври 1964 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈА ВО 1964 ГОДИНА

1. Во Одлуката за исплата на додаток на пензија во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/64) по точката 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. На уживателите на пензија од точката 1 на оваа одлука, како и на уживателите на пензија на кои им е признаено правото на примање пензија по 31 декември 1963 година но најдоцна со денот 31 јули 1964 година, ќе им се исплати еднократен додаток во износ од 7.500 динари заедно со пензијата за ноември 1964 година, со тоа што во поглед на исплатувањето на овој додаток се применуваат и одредбите на точката 1 став 2 и точката 2 на оваа одлука. До преведувањето на пензиите според новиот закон за пензиското осигурување на овие уживатели ќе им се исплатува со вкупните месечни примања и додаток во износ од 1.500 динари месечно, и тоа од 1 јануари 1965 година и понатаму.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 163
20 октомври 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Социјално-здравствениот собор,
Олга Врабич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

578.

Врз основа на членот 176 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 19 октомври 1964 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 13 октомври 1964 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК И МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

1. Според одредбите на оваа одлука ќе им се исплати еднократен додаток на уживателите на лична и фамилијарна инвалиднина на кои според

Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/64 и 42/64 односно според Уредбата за професионалната рехабилитација на воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/60 и 10/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64) им е признаено правото на инвалидски додаток односно на материјално обезбедување за октомври 1964 година, ако не се уживатели на пензија.

2. Еднократниот додаток ќе се исплати во височина од 7.500 динари.

3. Еднократниот додаток ќе го исплати по службена должност општинскиот орган на управата што го исплатува инвалидскиот додаток односно материјалното обезбедување, без донесување решение.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 162

20 октомври 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Социјално-здравствениот сбор, Олга Врабич, с. р.	Претседател на Сојузниот сбор, Мијалко Тодоровиќ, с. р.
--	--

579.

Врз основа на членот 26 став 4 и чл. 28 и 30 став 1 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, 42/64), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК

Член 1

Во Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/64) во членот 7 став 3 зборовите: „3.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „4.000 динари“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Износот на општиот инвалидски додаток заокружен според ставот 3 од овој член, им се зголемува за 2.000 динари месечно на корисниците чие домаќинство нема приход од земјоделство, а за 1.500 динари месечно на другите корисници — ако не се уживатели на пензија.“

Член 2

Во членот 20 ставот 4 се менува и гласи:

„Износот на посебниот инвалидски додаток заокружен според ставот 3 на овој член, им се зголемува за 3.500 динари месечно на децата чие домаќинство нема приход од земјоделство, а за 1.500 динари месечно на другите деца — ако не се уживатели на пензија. Ако децата се уживатели на пензија износот на посебниот инвалидски додаток им се зголемува само на децата чие домаќинство нема приход од земјоделство, и тоа за 1.500 динари месечно.“

Член 3

Членот 21а се брише.

Член 4

Зголемувањето на личниот доход од работен однос, на давањата по основот на социјално осигурување, на додатокот на деца и на другите примања што се земаат предвид при определувањето

на општиот и посебниот инвалидски додаток, настанато врз основа на прописите донесени во врска со зголемувањето на цените на определени земјоделски и индустриски производи, нема да се зема предвид при утврдувањето на правото на општ и посебен инвалидски додаток и при определувањето на височината на истите.

Член 5

Зголемувањето на општиот и посебниот инвалидски додаток го исплатува општинскиот орган на управата надлежен за исплата на инвалидските принадежности по службена должност и пред донесувањето на формално решение.

Член 6

Со денот на почетокот на применувањето на оваа уредба престанува да важи Одлуката за зголемување на инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62).

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1964 година.

Р. п. бр. 123

15 октомври 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

580.

Врз основа на членот 41 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

Член 1

Во Уредбата за професионалната рехабилитација на воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/60 и 10/61) во членот 16 став 2 на крајот по зборовите: „како 100 динари“ се додава запирка и зборовите: „па заокружениот износ се зголемува за 10% без понатамошно заокружување“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Износот на материјалното обезбедување утврден според ст. 2 и 3 на овој член им се зголемува за 2.000 динари месечно на корисниците чие домаќинство нема приход од земјоделство, а за 1.500 динари месечно — на другите корисници.“

Член 2

Зголемувањето на личниот доход од работен однос, давањата по основот на социјално осигурување, додатокот на деца и на другите примања што се земаат предвид при определувањето на материјалното обезбедување, настанато врз основа на прописите донесени во врска со зголемувањето на цените на определени земјоделски и индустриски производи, нема да се зема предвид при утврдувањето на правото на материјално обезбедување и височината на истото.

Член 3

Зголемувањето на материјалното обезбедување од членот 1 на оваа уредба го исплатува општи-

скиот орган на управата надлежен за исплата на инвалидските припаджности по службена должност и пред донесувањето на формално решение.

Член 4

Со денот на почетокот на применувањето на оваа уредба престануваат да важат: чл. 2 и 4 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за професионалната рехабилитација на воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/61) и Одлуката за зголемување на материјалното обезбедување за време на рехабилитација на воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/62).

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1964 година.

Р.п. бр. 124
15 октомври 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

581.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичката Федеративна Република Југославија, во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БРАЗВИЛ — РЕПУБЛИКА КОНГО (БРАЗАВИЛ)

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бразавил — Република Конго (Бразавил).
2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 144
8 октомври 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

582.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) и членот 47 став 1 точка 4 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63 и 31/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНА ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА И РЖ ОД РОДОТ НА 1964 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување посебна премиија за пченица и рж од родот на 1964 година

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/64) во точката 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„За сите количини меркантилна пченица од ставот 1 на оваа точка, покрај посебната премиија во износ од 5 динари, се исплатува и дополнителна посебна премиија за пченица од квалитетот 70 kg хектолитарска тежина или помала тежина, и тоа во следните износи:

за хектолитарска тежина во kg	износ на премиијата Дин/kg
70	0,40
69	1,60
68	2,80
67	4,00
66	5,20
65	6,40
64	7,60
63	8,80
62 и под	10,00

Посебните премии од ст. 1 и 2 на оваа точка сочинуваат надоместок кој по исклучок се исплатува поради слабиот род и квалитет на пченицата и ржта во 1964 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 147
14 октомври 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

583.

Врз основа на членот 11 став 3 од Законот за помошта на членовите на фамилиите чии хранители се на задолжителна воена служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/50, 48/59, 10/61, 52/61 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИ ХРАНИТЕЛИ СЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА

1. Во Одлуката за зголемување на паричната помош на членовите на фамилиите чии хранители се на задолжителна воена служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/62) во точката 1 зборовите: „500 динари месечно“ се заменуваат со зборовите: „2.000 динари месечно, а за другите уживатели на парична помош за 1.500 динари месечно“.

2. Зголемувањето на личниот доход од работен однос, давањата по основот на социјално осигурување, додатокот на деца и другите примања што се земаат предвид при определувањето на паричната помош, настанато врз основа на прописите донесени во врска со зголемувањето на цените на определени земјоделски и индустриски производи, нема да се зема предвид при утврдувањето на правото и височината на паричната помош на членовите на фамилиите чии хранители се на задолжителна воена служба.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1964 година.

Р.п. бр. 125
15 октомври 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

584.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премија за семе од високородни сорти пченица и 'рж што се дава во замена за пченка во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/64), во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА СЕМЕ ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ НА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ШТО СЕ ДАВА ВО ЗАМЕНА ЗА ПЧЕНКА ВО 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации што се занимаваат со земјоделско производство (во понатамошниот текст: корисникот на премијата) ја остваруваат премијата од точката 1 на Одлуката за определување премија за семе од високородни сорти пченица и 'рж што се дава во замена за пченка во 1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката), со поднесување барање за премија до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Како овластени претпријатија за промет на жито на големо (во понатамошниот текст: овластеното претпријатие) од точката 2 на Одлуката се сметаат претпријатијата определени во точката 3 од Наредбата за примена на Одлуката за определување премија за пченица и 'рж во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64).

3. Кон барањето за премија корисниците на премијата прилагаат:

1) список на индивидуалните земјоделски производители со кои засновале кооперативен однос заради производство на пченица и 'рж од родот на 1965 година и на кои семето од високородни сорти на пченица и 'рж им го испорачале во замена за пченка во однос 1 kg семеска пченица односно 'рж за 1,6 kg пченка со 14% влага. Овој список треба да содржи:

а) фамилијарно, татково и родено име на индивидуалниот земјоделски производител и место на неговото живеење;

б) број и датум на договорот со кој е заснован кооперативниот однос за производство на пченица и 'рж од родот на 1965 година;

в) назив на установата што го издала атестот; г) количина на семе од високородни сорти на пченица и 'рж што им е испорачана на индивидуалните земјоделски производители во замена за пченка, изразена во килограми;

д) количина на преземената пченка изразена во килограми;

е) процент на влажноста на преземената пченка;

ж) датум на извршената замена;

з) потпис на индивидуалниот земјоделски производител што го презел семето од високородни сорти на пченица и 'рж и ја предал соодветната количина пченка;

2) атест издаден од овластената установа за контрола на семе;

3) пресметка на премијата за 1 kg и за вкупната количина на семеската пченица и 'рж;

4) фактура односно копија од фактура за продавање пченката добиена со замена за семеска пченица односно 'рж на овластените претпријатија или Дирекцијата за исхрана, од која се гледа дека пченката не е продадена по цена повисока од 52 динари за 1 kg;

5) доказ за испорака на пченката (товарен лист, отпремница и сл.), или потврда од овластеното претпријатие или Дирекцијата за исхрана дека е преземена пченката. Потврдата мора да содржи точен назив и седиште на купувачот, датум на преземањето и количина на преземената пченка.

Ако пченката се испорачува по налог од овластеното претпријатие или Дирекцијата за исхрана,

кон доказот за испораката на пченката се прилага и тој налог;

6) потврда од овластеното претпријатие што ја презело пченката од која се гледа бројот и датумот под кој е издадена дозволата да може тоа претпријатие да работи како овластено претпријатие за промет на жито на големо.

4. Како семе од високородни сорти пченица се подразбира семето од сортите на пченица определени во точката 3 став 1 на Наредбата за примена на Одлуката за определување посебна премија за семе од високородни сорти пченица во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/64).

Како семе од високородни сорти 'рж се подразбира семето од сортите на 'рж определени во точката 4 став 2 на Наредбата за начинот, постапката и условите за остварување на посебната премија за семе од високородни сорти на пченица и 'рж во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64).

Премијата може да се одобри ако во атестот од точката 3 под 2 на оваа наредба наведената сорта на -семеска стока му одговара на називот на една од сортите на пченица и 'рж од ст. 1 и 2 на оваа точка,

5. Ако преземената пченка содржи повеќе или помалку од 14% влага, корисникот на премијата ќе ги пресмета количините на таквата пченка на количини со 14% влага.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека е барањето за премија во поглед на пресметувањето на премијата и документацијата точно, таа им го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисниците на премијата, а на товар на сметката бр. 630-29 — Премија за семе од високородни сорти пченица и 'рж заменето за пченка.

7. Корисниците на премијата се должни во своето книговодство да водат уредна и прегледна евиденција за остварените премии според одредбите на Одлуката и оваа наредба.

8. Премијата од точката 1 на Одлуката може да се исплатува само за семе од високородни сорти на пченица и 'рж што е заменето за пченка и испорачано од денот на влегувањето во сила на Одлуката до 30 ноември 1964 година.

9. Ако кон барањето за премија се прилагат преписи на оригинални документи (атест, фактура, товарен лист, потврда и др.) тие мораат да бидат потпишани од овластеното лице и на нив мора да има втиснат печат на корисникот на премијата, а оригиналните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој оригинален документ од ставот 1 на оваа точка, кој се поднесува на увид, да назначи дека е исплатена премијата.

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-443-208/64

14 октомври 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство.
Јоже Инголич, с. р.

585.

Врз основа на членот 17, во врска со членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/46 и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЕМАЈЛИРЦИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува основањето и работата на Здружението на емајлирците на Југославија, според под-

несениот статут усвоен на Основачкото собрание на Здружението одржано на 2 јули 1964 година во Загреб.

Седиштето на Здружението е во Загреб, а дејноста на Здружението се простира на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Бр. 0230-18

26 септември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Воин Лукиќ, с. р.

586.

Врз основа на членот 17, во врска со членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46 и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ФИЛМСКИТЕ АРТИСТИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува основањето и работата на Здружението на филмските артисти на Југославија, според поднесените правила усвоени на Основачкото собрание на Здружението одржано на 29 и 30 јули 1964 година во Пула.

Седиштето на Здружението е во Белград, а дејноста на Здружението се простира на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 0230-22

14 септември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Воин Лукиќ, с. р.

587.

Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ХРАНАТА ЗА ДОБИТОК

1. Во издание на југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат Прописи за квалитетот на храната за добиток.

2. Прописите од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Прописите од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 09-6596/1

9 октомври 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

588.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КУКЕН МЕБЕЛ ОД ДРВО

1. Во издание на југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кукен мебел од дрво:

Орман за облека — — — — —	JUS D.E2.021
Орман за рубелина — — — — —	JUS D.E2.022
Трпезариска маса — — — — —	JUS D.E2.024
Кујнска маса — — — — —	JUS D.E2.025
Кревет за едно лице — — — — —	JUS D.E2.033
Легло за едно лице — — — — —	JUS D.E2.035
Детски кревет — — — — —	JUS D.E2.036
Влошка за кревет за едно лице — — — — —	JUS D.E2.037
Душек за кревет за едно лице — — — — —	JUS D.E2.038
Влошка за детски кревет — — — — —	JUS D.E2.043

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 06-6597/1

9 октомври 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

589.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМБАЛАЖА ОД ДРВО

1. Во издание на југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди

Амбалажа од дрво:

Сандак за пекарски квасец, содржина 4 kg — — — — —	JUS D.F1.321
Сандак за пекарски квасец, содржина 8 kg — — — — —	JUS D.F1.322
Сандак за пекарски квасец, содржина 16 kg — — — — —	JUS D.F1.323
Сандак за пекарски квасец, содржина 25 kg — — — — —	JUS D.F1.324

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1965 година.

4. Престануваат да важат југословенските стандарди:

Амбалажа од дрво:

Сандак за пекарски квасец, со држина од 4 kr — — — — —	JUS D.F1.321
Сандак за пекарски квасец, со држина од 8 kr — — — — —	JUS D.F1.322
Сандак за пекарски квасец, со држина од 12 kr — — — — —	JUS D.F1.323
Сандак за пекарски квасец, со држина од 20 kr — — — — —	JUS D.F1.324

донесени со решението за југословенските стандарди од областа на амбалажата од дрво („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/63).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 31 март 1965 година.

Бр. 06-6598/1

9 октомври 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

590

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Технички услови за изработка на битуменски катрански макадами — JUS U.E4.012
Технички услови за изработка на асфалтни бетони — — — — — JUS U.E4.014

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 април 1965 година.

Бр. 18-6593

9 октомври 1964 година

Белград

Директор

на Југословенскиот завод
за стандардизација.

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

591.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за Југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОМОШНИ СРЕДСТВА ВО ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Помошни средства за кожа. Препарат за нагризување (бајцање) на кожа JUS H.M2.101

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 април 1965 година.

Бр. 24-6594/1

9 октомври 1964 година

Белград

Директор

на Југословенскиот завод
за стандардизација.

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

592.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА**

1. Во издание на југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Производи од гума. Гумени црева со влошка. Црева за протек на течност

за ладење на мотор S.U.S. — — — JUS G.C6.023

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение се применува од 1 април 1965 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за

топла вода — — — — — JUS G.C6.023

донесен со Решението за југословенските стандарди за производите од гума („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 31 март 1965 година.

Бр. 24-6595/1

9 октомври 1964 година

Белград

Директор

на Југословенскиот завод
за стандардизација.

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

593.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 32/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА СТАНОВИ**

1. Во Решението за југословенските стандарди за санитарна опрема за станови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/63 во точката 3 зборот: „јануари“ се заменува со зборот: „јули“.

2. Во југословенските стандарди што се донесени со решението наведено во точката 1 од ова решение, во левиот агол на заглавието датумот: „од 1-I-1965.“ се заменува со датумот: „од 1. VII 1965.“

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-6479/1

2 октомври 1964 година

Белград

Директор

на Југословенскиот завод
за стандардизација.

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

594.

Врз основа на членот 32, во врска со чл. 5. 6 и 9 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55, 18/57 и 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/64) и членот 2 оддел 1 под а) точка 42 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58, 18/59 и 9/61), во согласност со сојузниот секретар за финансии. Народната банка пропишува

УПАТСТВО**ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ**

1. Потрошувачките кредити можат да им се даваат најмногу до следните износи, и тоа:

1) на работниците и службениците во редовен работен однос — до 1/5 од вкупниот нето износ на личниот доход за времето за кое се дава кредитот;

2) на пензионерите и инвалидите — до 1/5 од вкупната пензија односно инвалиднина за времето за кое се дава кредитот;

3) на лицата со самостојни дејности — до 1/5 од вкупниот износ на кој плаќаат придонес за социјално осигурување за времето за кое се бара кредитот;

4) на имателите на приватни занаетчиски дуќани — до 1/5 од основната на која им е извршен облог со данок на доход за изминатата година односно за текуштата година ако данокот го плаќаат паушално, пресметана за времето за кое се дава кредитот а намалена за износот на обложениот данок.

2. Потрошувачки кредити за купување индустриски стоки, освен прехранбените артикли, можат да им се даваат:

1) на работниците и службениците во редовен работен однос, на пензионерите (лични и фамилијарни), инвалидите, на лицата со самостојни дејности што се социјално осигурени, на офицерите, подофицерите и службениците на Југословенската народна армија со рок за враќање:

а) до 1 година — ако височината на кредитот не го надминува износот на двемесечните примања на барателот на кредитот;

б) до две и пол години — ако височината на кредитот ги надминува двемесечните примања на барателот на кредитот;

2) на имателите на приватни занаетчиски дуќани — со рок за враќање до една година без оглед на височината на кредитот.

3. Потрошувачките кредити за купување автомобили, моторцикли, скутери и мопеди се одобруваат со рок за враќање до четири години.

4. По одобрување на потрошувачкиот кредит а пред неговото користење, корисниците на кредитот полагаат во готови пари најмалку 20% од износот на одобриениот кредит за купување индустриски стоки, а 30% — за купување автомобил, моторцикл, скутер и мопед.

5. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престануваат да важат: Упатството за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/63 и 22/64) и Упатството за условите за одобрување потрошувачки кредити за купување моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63).

6. Ова упатство влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 97
9 октомври 1964 година
Белград

Народна банка

Гувернер,
др Никола Миљаниќ, с. р.

595.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за пониските норми на интересот на кредитите за повремени обртни средства и на потрошувачките кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61, 31/62 и 42/62), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Народната банка на Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИНТЕРЕСНАТА СТОПА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИЗВОЗ И ЗА ИЗВОЗ НА ЈАЗЛИРАНИ ТЕПИСИ ОД РАЧНА ИЗРАБОТКА

1. На краткорочните кредити што од банкарските средства се даваат за подготовка на извоз и за извоз на јазлирани теписи од рачна изработка

стопанските организации плаќаат интерес по стопа од 3% годишно.

2. Надоместокот на разликата во интересот за кредитите дадени според точката 1 од ова решение, деловните банки ќе го остваруваат согласно со одредбата на точката 8 од Одлуката за пониските норми на интересот на кредитите за повремени обртни средства и на потрошувачките кредити.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 98
9 октомври 1964 година
Белград

Народна банка

Гувернер,
др Никола Миљаниќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за југословенското државјанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/64) се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРЖАВЈАНСТВО

Во членот 21 став 3 наместо зборовите: „став 2“ треба да стојат зборовите: „став 3“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 15 октомври 1964 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За помошник секретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија се назначува Славко Баум, генерален директор на Рударско-хемискиот комбинат во Тузла.

Б. бр. 63
8 октомври 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

„Службен гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 40 од 26 септември 1964 година објавува:

Препорака за развојот и унапредувањето на градежништвото.

Во бројот 41 од 3 октомври 1964 година објавува:

Уредба за Институтот за организацијата на трудот и автоматизација на работењето;

Уредба за определување органите на управата што ќе ги вршат определените работи од чл. 5 и 13 на Уредбата за поставањето и работата на емисионите радио-станции.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во броевите 37 од 17 септември и 38 од 24 септември 1964 година не објавуваат правни прописи.

Во бројот 39 од 28 септември 1964 година објавуваат:

Закон за измена и дополненија на Законот за основното училиште;

Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за буџетот на СР Хрватска (Републичкиот буџет) за 1964 година.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 27а од 17 септември 1964 година не објавува правни прописи.

Во бројот 28 од 24 септември 1964 година објавува:

Решение за измена на Решението за основање на Сава-филм — завод за школски и поучен филм;

Наредба за забрана на користењето на трична енергија за загревање простории;

Наредба за ограничување на користењето на електрична енергија.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 32 од 19 септември 1964 година објавува:

Одлука за определување времето за спроведување на изборите за членови на собранијата на комуналните заедници за социјално осигурување на работниците;

Решение за начинот на финансирање и за ослободување од плаќање определени придонеси и интереси на деловниот фонд на Земјоделската станица Сараево.

Во бројот 33 од 28 септември 1964 година објавува:

Деловник на Уставниот суд на Босна и Херцеговина;

Исправка на Упатството за работата на судовите и казнено-поправните установи во врска со постапката за помилување.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 33 од 16 септември 1964 година објавува:

Правилник за организацијата и работата на Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика.

Во бројот 34 од 24 септември 1964 година објавува:

Решение за назначување помошник на секретарот на Извршниот совет.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 22 од 24 јули 1964 година објавува:

Закон за завршната сметка за извршувањето на буџетот на СР Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1963 година;

Закон за јавните патишта и други сообраќајници;

Закон за измени и дополненија на Законот за слатководното рибарство.

Закон за користење на патнички автомобили во општествена сопственост и за начинот на располагање со општествените средства за користење на патнички автомобили;

Закон за потврдување на статутите на установите чиј основувач е Републиката;

Одлука за одобрување на завршната сметка на Резервниот фонд на СР Црна Гора за 1963 година;

Одлука за учеството на СР Црна Гора во 1965 година во кредитирањето на инвестиции што служат за унапредување на туристичкиот промет на странци;

Одлука за одлагање на плаќањето на ануитетите на земјоделските организации за 1964 година;

Решение за разврстување на функционерите во групи на кои им припаѓа наголемена дневница при службено патување во странство.

Во бројот 23 од 10 август 1964 година објавува:

Закон за избор на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации;

Одлука за разрешување на републичкиот секретар за трговија и за именување претседател на Републичкиот комитет за туризам;

Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Титоград и Окружниот суд во Иванград;

Одлука за разрешување и именување еден член на управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школоство;

Одлука за разрешување и именување одделни членови на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на СР Црна Гора и за избор на одборници за собранијата на општините;

Уредба за основање Геодетски завод;

Одлука за мерилата за распределба на приходите од бензин и плинско масло наменети за јавни патишта;

Решение за дополнително на Решението за утврдување на листата на стручњациите за вршење надзор над стручната работа на здравствените установи, лекарите и другите здравствени работници во 1964 година.

Во бројот 24 од 1 септември 1964 година објавува:

Одлука за наголемување на средствата за лични расходи на републичките органи и установи;

Наредба за определување трошоците на трговијата на големо во прометот на шеќер.

Во бројот 25 од 10 септември 1964 година објавува:

Програма на дејноста на социјалното осигурување и на мерките за унапредување заштитата на осигурениците на територијата на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците во Титоград за 1964 година;

Деловник на Републичката заедница за социјално осигурување на земјоделците Титоград.

СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
572. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година	765	578. Одлука за исплата на еднократен додаток на уживателите на инвалидски додаток и материјално обезбедување за време на професионалната рехабилитација според Законот за воените инвалиди од војните	768
Закон за измени и дополненија на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година	765	579. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за инвалидскиот додаток	769
573. Указ за прогласување на Законот за зголемување на пензиите	767	580. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за професионалната рехабилитација на воените инвалиди од војните	769
Закон за зголемување на пензиите	767	581. Одлука за отворање амбасада на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бразавил — Република Конго (Бразавил)	770
574. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните	767	582. Одлука за дополнително на Одлуката за определување посебна премиија за пченица и 'рж од родот на 1964 година	770
Закон за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните	767	583. Одлука за измена и дополнително на Одлуката за зголемување на паричната помош на членовите на фамилиите чии хранители се на задолжителна воена служба	770
575. Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за помошта на членовите на фамилиите чии хранители се на задолжителна воена служба	768	584. Наредба за начинот, постапката и условите за остварување на премиијата за семе од високородни сорти на пченица и 'рж што се дава во замена за пченка во 1964 година	771
Закон за измена на Законот за помошта на членовите на фамилиите чии хранители се на задолжителна воена служба	768	585. Решение за одобрување основањето и работата на Здружението на емајлирците на Југославија	771
576. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Уредбата за донесување републички прописи за организацијата, управувањето и финансирањето на социјалните установи	768	586. Решение за одобрување основањето и работата на Здружението на филмските артисти на Југославија	772
Закон за престанок на важењето на Уредбата за донесување републички прописи за организацијата, управувањето и финансирањето на социјалните установи	768	587. Решение за Прописите за квалитетот на храната за добиток	772
577. Одлука за дополнително на Одлуката за исплата на додаток на пензија во 1964 година	768	588. Решение за југословенските стандарди за куќен мебел од дрво	772
		589. Решение за југословенските стандарди за амбалажа од дрво	772
		590. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото	773
		591. Решение за југословенскиот стандард за помошни средства во индустријата на кожа	773
		592. Решение за југословенскиот стандард од областа на индустријата на гума	773
		593. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди за санитарна опрема за станови	773
		594. Упатство за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници	773
		595. Решение за интересната стопа на кредитите за подготовка на извоз и за извоз на јазлирани теписи од рачна изработка	774
		Исправка на Законот за југословенското државјанство	774